

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 103

Год. LXV

Понеделник, 17 август 2009

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1954. Правилник за запишување на сорта-та во Национална сортна листа и за водење на Национална сортна листа...	1	1961. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	12
1955. Национална сортна листа	7	1962. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	12
1956. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	11	1963. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	13
1957. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	11	1964. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јули 2009 година.....	14
1958. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	11		
1959. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	12		
1960. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	12	Огласен дел	1-48

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1954.

Врз основа на член 34 став 3, член 36 став 4 и член 41 став 3 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/06 и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА И ЗА ВОДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Содржина на правилникот

Со овој правилник се пропишува постапката за запишување на сортата во националната сортна листа,

содржината на пријавата за запишување на сортата во националната сортна листа, поблиските услови за соодветноста за предложеното име на сортата за одделни видови на земјоделски растенија и начинот на водење на националната сортна листа.

II. ПОСТАПКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СОРТАТА ВО НАЦИОНАЛНАТА СОРТНА ЛИСТА

Член 2

Пријавување на сорта

(1) Запишувањето на сорта во националната сортна листа се врши врз основа на пријава за запишување на сортата во национална сортна листа (во понатамошниот текст: пријава), која се поднесува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство- Управа за семе и саден материјал (во понатамошниот текст: Управата).

(2) Пријавата се поднесува за секоја сорта посебно, во два примерока, на Образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Поднесување на пријава

(1) Пријава за запишување на сортата во националната сортна листа се поднесува до Управата, во рок од 30 дена од денот на добивање на решението за признавањето и одобрена сорта за производство, како и извршените испитувања за различност, еднообразност и стабилност на сортата од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Пријавата за запишување на сортата во Националната сортна листа за странска сорта се поднесува до Управата по доставување на соодветен документ за извршени DUS-тест и VCU-тест.

(3) Постапката од став (1) на овој член се применува и при барање за повлекување на веќе поднесена пријава. Во тој случај Управата ја исклучува сортата од понатамошна постапка за запишување на сортата во националната сортна листа, по плаќање на трошоците направени за проверка на сортата за тековната година од страна на подносителот на пријавата согласно Правилникот за висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на Комисијата за национална сортна листа за земјоделски растенија.

Член 4

Решение за запишување на сортата во национална сортна листа

Управата согласно член 44 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија на пријавувачот односно одржувачот на сортата му издава решение за запишување на сортата во национална сортна листа, доколку се исполнети условите од член 37 став (1) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија, како и условите од член 5 на овој правилник.

III. УСЛОВИ ЗА СООДВЕТНОСТА ЗА ПРЕДЛОЖЕНОТО ИМЕ НА СОРТАТА

Член 5

Предлагање на име на сортата

(1) Кога пријавувачот во пријавата не го предложил името на сортата за запишување во националната сортна листа, може да го достави било кога во период до подготовка на конечниот извештај за испитување на VCU-тестот и DUS-тестот на сортата. Предлогот за името на сортата пријавувачот го доставува до Управата.

(2) Доколку пријавувачот со датумот на поднесување на пријавата за запишување на сортата во националната сортна листа не го доставил предлогот за името на сортата, Управата го повикува тоа да го стори во рок од 60 дена од повикувањето.

(3) Доколку пријавувачот до подготовката на конечниот извештај за испитување на вредноста за произ-

водство и употреба на сортата, не го доставил предлогот за името на сортата согласно став (2) на овој член, запишувањето на сортата во национална сортна листа се одбива согласно член 44 став (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

(4) Предложеното име е соодветно доколку овозможува разликување на сортата од која да е друга општо позната сорта од ист вид, името на сортата не е навредливо и не доведува до забуна особено во поглед за потеклото на сортата и нејзините особини.

Член 6

Несоодветност на предложеното име на сортата

(1) Предложеното име на сортата не е соодветно доколку:

- се состои од една буква;
- се состои од повеќе букви или букви кои не формираат изговорлив збор, освен доколку се работи за кратенка;
- содржи само број, освен доколку тој е составен дел на името или кога тој означува дека сортата е или ќе биде една од нумерираната серија на биолошки сродни сорти;
- се состои од повеќе од три дела, освен доколку името на сортата веќе било одобрено во некоја од државите членки на UPOV;
- се состои од претерано долг збор или го содржи тој збор во името;
- содржи тире, растојание кое не е растојание помеѓу два составни дела, мешавина на големи и мали букви во рамките на одделни делови, допишување горе, допишување долу, знак или цртеж, содржи растојание и
- името на сортата може да содржи најмногу две важечки кратенки со најмногу три знака, кои се распоредени на двата краја од името на сортата.

(2) Името на сортата во форма на код не е соодветно доколку:

- се состои од само една или повеќе бројки, освен во случаи на инбред линии;
- се состои од само една буква;
- содржи повеќе од десет букви односно букви и броеви;
- содржи повеќе од четири изменливи групи на една група или повеќе букви и еден број или повеќе броеви и
- содржи тире, допишување горе, долу, знак или цртеж.

Член 7

Разликување на името на сортата

(1) Името на сортата треба да овозможи разликување на сортата од било која друга општопозната сорта од ист вид растенија.

(2) Исти видови на растенија од став (1) од овој член се видовите кои спаѓаат во иста група на растенија (житни, градинарски, фуражни, маслодајни и влакнодајни).

(3) Името на сортата не овозможува меѓусебно разликување на сортите, доколку разликата е само во една буква, број или со акцентни ознаки над буквите, во споредба со регистрираното име на сортата од ист вид растенија во било која држава членка на УРОВ. Разлика во една буква за разликување на име на сортата, е можна доколку:

- е во важечката кратенка како одделен дел на името на сортата;
- се разликуваат почетните букви на името на сортата и
- името на сортата е кратко.

(4) Името на сортата може да е исто како името на сорта со која веќе не се тргува, доколку поминале најмалку пет години од бришењето на таа сорта од националната сортна листа.

(5) Ознаките кои се во општа употреба во трговијата со семенски и саден материјал не смеат да се употребуваат во името на сортата ако се:

- парични единици или стручни изрази поврзани со маса и мерења;
- стручни изрази кои станале дел од говорниот јазик и чие потврдување како име на сорта би можело да им пречи на други снабдувачи во трговијата со семенски и саден материјал на други сорти и
- изрази кои во согласност со прописите не смеат да се употребуваат за други намени.

Член 8

Име на сорта кое доведува до забуна

Името на сортата доведува до забуна доколку:

- создава неточен впечаток дека сортата има одредени карактеристики или вредности;
- создава неточен впечаток дека сортата е сродна на друга сорта или дека произлегува од неа;
- се однесува на одделна карактеристика или вредност на начин кој создава неточен впечаток дека карактеристиката или вредноста ја има само таа сорта, иако такви карактеристики и вредности имаат и другите сорти;
- со својата сличност на општо познато пазарно име, кое не е регистрирано како стокова марка или име на сорта, кое инсинуира дека сортата е некоја друга сорта или дава неточен впечаток за идентитетот на пријавувачот, лицето одговорно за одржување на сортата или селекционерот;
- содржи или го составуваат:
 - (а) компаративи или суперлативи;
 - (б) латинско или македонско име на род или на вид на кои им припаѓа сортата и
 - (в) име на физичко или правно лице, така што создава неточен впечаток за идентитетот на пријавувачот, лицето одговорно за одржување на сортата или селекционерот.

Член 9

Повторно доставување на име на сортата

(1) Кога Управата ќе утврди дека предложеното име не одговара на пропишаните услови за соодветност од член 7 и 8 на овој правилник, го повикува пријавувачот да достави нов предлог за име на сортата, во рок од 60 дена од приемот на поканата.

(2) Доколку пријавувачот во рокот од став (1) на овој член не достави нов предлог за име на сортата, се одбива запишување на сортата во национална сортна листа согласно член 5 став (3) од овој правилник.

IV. ВОДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Член 10

Начин на водење на национална сортна листа

Националната сортна листа како официјален список на признаени видови и сорти на земјоделски растенија, за кои е дозволена трговија на семенски и саден материјал, Управата ја води за видови и сорти на житни, фуражни, маслодајни, влакнодајни и градинарски растенија, на Образец даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник, а за видови и сорти на винова лоза, на Образец даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Преодни одредби

Со денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија, престануваат да се применуваат одредбите од член 6, 7 и 8 од овој правилник.

Член 12

Престанување на примена

Со денот на влегување на сила на овој правилник престануваат да се применуваат:

- Правилникот за содржина и податоци кои треба да ги содржи барањето за потврдување на новата сорта (култивар), односно за дозвола за интродукција на странска сорта (култивар) на земјоделски и шумски растенија и за име на сортата (“Службен лист на СФРЈ” бр.56/89) и
- Правилникот за регистарот на нови домашни сорти односно за евиденција на странски сорти на земјоделски и шумски растенија, за кои е дозволена интродукција (“Службен лист на СФРЈ” бр.56/89).

Член 13

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 18-9896/1
4 август 2009 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

**Прилог 1
Образец****Пријава бр. _____
За запишување на сортата во национална сортна листа**

1. Пријавувач (фирма /селекционер/одржувач) _____
2. Овластено лице (доколку пријавувачот е странско правно или физичко лице) _____
3. Вид на растението _____
4. Име на сортата _____
5. Потекло на сортата (странска, домашна, локална популација) _____
6. Намена и употреба на сортата _____
7. Извршено испитување на вредноста за производство и употреба на сортата (VCU-тест) _____
8. Извршено испитување за различност, еднообразност и стабилност на сортата (DUS-тест) _____
9. Извршена заштита на географско потекло _____
10. Технички опис на сортата (прилог кон пријавата) _____
11. Генетски модифицирана сорта да _____ не _____
12. Број и датум на решение за признавање на сортата _____
12. Забелешка _____

м.п.

Пријавувач

1955.

Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија " бр.39/06 и 89/08), Управата за семе и саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува запишувањето на сорти на земјоделски растенија во

НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА

Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти:

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и презиме на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.29. Solanum tuberosum L – компир	Donald	2009	Stet Holland Холандија "Агро Јуником" ДООЕЛ, ул. " Првوماјска " б.б. Скопје
	Juno	2009	Graminor AS – Norway "Семе Паланка" ДООЕЛ, ул. " Маршал Тито " б.б. Крива паланка
	Florida	2009	Van Rijn Холандија "Агро- микс" ДОО, ул. " Орце Николов " 71 Скопје
	Pekaro	2009	Agrico - Холандија "Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. " Рузвелтова " бр.22, Скопје
	Zafira	2009	Agrico - Холандија "Агрохемија"- ДООЕЛ, ул. " Рузвелтова " бр.22, Скопје

	Sagitta	2009	HZPC - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје
	Quincy	2009	HZPC - Холандија “ Евро Македонски Сервиси “ ДООЕЛ – ул: “ Шекспирова “ бр.1 Скопје
	Loretta	2009	Agrico - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје
	Manitou	2009	Agrico - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје
	Sifra	2009	HZPC - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје
	Sylvana	2009	HZPC - Холандија “ Евро Македонски Сервиси “ ДООЕЛ – ул: “ Шекспирова “ бр.1 Скопје
Г.1. Allium cepa L - кромид	JTO 685	2009	JARIT - Австралија “ Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, Скопје
	Tioga	2009	SVS - Холандија “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје
Г.16. Citrus vulgaris L - лубеница	Crimson Ruby F1	2009	Sakata Seed – Америка “Семенарство”- А.Д.Хиподром б.б. Маџари, Скопје
	9-G-2572	2009	Spirou Aebe - Грција “Еурофарм интернационал” ДОО ул. “ М. Тито “ бр.50, Богданци

	9-G-2592	2009	Spirou Aebe - Грција “Еурофарм интернационал” ДОО ул. “ М. Тито “ бр.50, Богданци
	9-G-2524	2009	Spirou Aebe - Грција “Еурофарм интернационал” ДОО ул. “ М. Тито “ бр.50, Богданци
Г.23. <i>Lycopersicon Lycopersicum</i> L - домат	Astraion F1	2009	Enza Zaden NL - Холандија “ Рима-Комерц ” ДООЕЛ ул. ” Климент Охридски ” б.б. Струмица
	CLX 37286 F1	2009	Clause Tezier – Франција “Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, Скопје
	CLX 37147 F1	2009	Clause Tezier – Франција “Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, Скопје
	CLX 37305 F1	2009	Clause Tezier – Франција “Евгени “ - ДОО ул: “ Маџари “ б.б. Сингелиќ, Скопје
Г.21. <i>Daucus carota</i> L - морков	Merida F1	2009	Nunhems B.V. Холандија “Агро Јуником” ДООЕЛ, ул. “ Првомајска “ б.б. Скопје
	Nantes 5-Samson	2009	Vejo Zaden B.V. - Холандија “ВЕ-КА” ДООЕЛ ул. ” Балканска ” бр. 14 Струмица
Г.31. <i>Spinacea oleracea</i> L - спанаќ	Douglas F1	2009	SVS - Холандија “ Агрохемија “ - ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова “ бр.22, Скопје

Г.27. <i>Pisum sativum</i> L - грашок	Dorian	2009	Asgrow - Холандија “ Агрохемија ” - ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова ” бр.22, Скопје
Б. ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА			
Б.9. <i>Helianthus annuus</i> L - сончоглед	PR64G46	2009	Pioneer Overseas Corporation USA “ Агрохемија ” - ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова ” бр.22, Скопје
	ZP Albatre	2009	Институт за кукуруз “Земун поље” Србија “Агроунија” ДООЕЛ ул. “Илинденска” б.б. с. Марино, Скопје
	ZP Es. Camila	2009	Институт за кукуруз “Земун поље” Србија “Агроунија” ДООЕЛ ул. “Илинденска” б.б. с. Марино, Скопје
А. ЖИТНИ РАСТЕНИЈА			
А.6.3. <i>Zea mays</i> L – пченка FAO 300	PR37NO1	2009	Pioneer Hi-Bred international inc. USA “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова ” бр.22, Скопје
	ZP 341	2009	Институт за кукуруз “Земун поље” Србија “Агроунија” ДООЕЛ ул. “Илинденска” б.б. с. Марино, Скопје
А.6.4. <i>Zea mays</i> L – пченка FAO 400	PR36K67	2009	Pioneer Hi-Bred international inc. USA “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова ” бр.22, Скопје
А.6.5. <i>Zea mays</i> L – пченка FAO 500	PR34N43	2009	Pioneer Hi-Bred international inc. USA “Агрохемија”- ДООЕЛ, ул. “ Рузвелтова ” бр.22, Скопје

	ZP 505	2009	Институт за кукуруз "Земун поље" Србија "Агроунија" ДООЕЛ ул. "Илинденска" б.б. с. Марино, Скопје
A.6.7. Zea mays L – пченка FAO 700	ZP 735	2009	Институт за кукуруз "Земун поље" Србија "Агроунија" ДООЕЛ ул. "Илинденска" б.б. с. Марино, Скопје

Бр. 18-6845/3
4 август 2009 година
Скопје

Директор,
м-р **Менсур Камбери**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1956.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Шашаварлија - Општина Штип.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Шашаварлија, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13410/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1957.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Рибница- Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Рибница, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13406/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1958.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на РМ" бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кучица - Општина Карбинци.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Кучица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13409/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1959.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Орман - Општина Ѓорче Петров.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-миот ден од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Орман, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-12905/2
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1960.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Нистрово- Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Нистрово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13405/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1961.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Мичак - Општина Карбинци.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Мичак, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13408/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1962.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Орман - Општина Ѓорче Петров.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Орман, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-13407/1
13 август 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1963.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 17.08.2009 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95 до 27,458
- ЕУРОСУПЕР - 98 до 28,449
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 28,751
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 30,036

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 26,501

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 26,081

г) Мазут ден/кг
- М-2 до 21,768
- М-1 НС до 23,039

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95 до 62,50
- ЕУРОСУПЕР - 98 до 64,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 64,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 65,50

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 50,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 39,00

г) Мазут ден/кг
- М-2 до 26,335
- М-1 НС до 27,835

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР - 98	63,50	63,00	62,50
ЕУРОСУПЕР БС - 95	63,50	63,00	62,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	65,00	64,50	64,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	49,50	49,00	48,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	38,50	38,00	37,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутите М-2 и М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цените на мазутите М-2 и М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутите М-2 и М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,728
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 22,008
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,706
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,692
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,142
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100
- М-1 НС	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 18.08.2009 година.

Бр. 02-1897/1
17 август 2009 година
Скопје

Заменик претседател,
Владко Гаврилов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1964.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008 и 92/2009), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2009 година, во однос на месец јуни 2009 година, е пониска за 0.5%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2009 година, во однос на месец јуни 2009 година, работодавачите од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Цельал Бајрами, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**





**Бранислав Симоновиќ
Методија Ангелески
Душко Стојановски**

НОВО!

**КРИМИНАЛИСТИЧКА
ТЕХНИКА**

1000,00

П О Р А Ч К А Б Р . 1 0 3

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Криминалистичка техника во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќааме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот _____

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**





**Звонимир
Јанкулоски**

**МЕЃУНАРОДНИ
ЧОВЕКОВИ ПРАВА**

НОВО!

1300,00

П О Р А Ч К А Б Р. 103

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Меѓународни човекови права во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009103